

20121403399

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА  
И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА НЕОДОБРУВАЊЕ НА  
БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА  
ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И  
ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ИСКЛУЧИВО НА  
ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА  
РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА,  
ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА  
НА ЖИВОТНИТЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ  
ИСКЛУЧИВО НА ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште во рокот утврден во член 26 став (1) од Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 21-3709/3  
30 октомври 2012 година  
Скопје

Директор,  
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

ДО  
Писарницата на директорот на  
Агенцијата за храна и ветеринарство

Датум \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_

**Б А Р А Њ Е**

заради не одобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци на исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште

Од \_\_\_\_\_  
(назив на правното лице - подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 26 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да постапи по барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште поднесено под број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година до Агенцијата за храна и ветеринарство, чија копија Ви ја доставувам во прилог на ова Барање.

Датум и место на поднесување

Подносител на барањето

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_